



| Сет на банкарски услуги | | Месечна провизија |
|---|---|-------------------|
| Услуги | Одржување на МКД/ ЕУР трансакциски сметки | 300 ден. |
| | Една дебитна МКД/ ЕУР картичка | |
| | Е-банкарство/ М-банкарство | |
| | СМС Известување | |
| | Неограничени и бесплатни денарски плаќања во земјата преку е-банкарство | |
| | 3 бесплатни повлекувања на готовина на туѓи банкомати во земјата | |
| Ценовник на поединечни услуги надвор од пакетот – Сет на банкарски услуги | | |

| Тренди пакети за млади* | | Месечна провизија |
|-------------------------|--|-------------------|
| Пакети | Тренди сметка (Трансакциска сметка во една валута и дебитна картичка) | 0 ден. |
| | Тренди сметка плус (Трансакциски сметки во две валути, дебитна картичка, електронско/ мобилно банкарство, СМС известувања и FlexSave) | 120 ден. |

* Тренди пакетите се наменети за млади лица-студенти на возраст од 18 до 25 години и истите вклучуваат само некредитни услуги

| Депозити | FlexSave | | Flex Save ProKid | Орочен депозит преку е-банкарство, со месечна исплата на камата | | | |
|------------|--------------------|------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | Камата по видување | | | 12 месеци | 18 месеци | 24 месеци | 36 месеци |
| | МКД | 0.8% | 1% | | 0.9% | 1.2% | 2% |
| ЕУР | 0.4% | 0.5% | | 0.4% | 0.6% | 1% | 0.8% |

- Минимален износ за орочен депозит е 5.000 еур/ 300.000 ден. а исплата на камата може да се врши месечно
- Камата по видување при предемерно разорочување е 0.01%

[Од 01.06.2019 банката прави прилагодување на променливите каматни стапки за постоечки депозити согласно следниов ценовник](#)

| Кредити | Кредити | Валута | Максимален рок | Годишна каматна стапка | |
|--|----------------|-----------|--|---|-------|
| | | | | Номинална камата | СВТ |
| | Станбен кредит | ЕУР | 20 години | 3.5% фиксна за првите 10 години, потоа 4,5% + 6м. EURIBOR | 3.61% |
| <u>Станбен кредит</u> • за приматели на плата во ПроКредит Банка со приходи поголеми од 30.000 ден | ЕУР | 20 години | 3.35% фиксна за првите 10 години, потоа 4% + 6м. EURIBOR | 3.45% | |
| <u>Еко Станбен кредит</u> • за приматели на плата во ПроКредит Банка со приходи поголеми од 30.000 ден и • инвестиција во стан/ куќа со потврда за енергетска ефикасност | ЕУР | 20 години | 3.25% фиксна за првите 10 години, потоа 4 + 6м. EURIBOR | 3.35% | |
| Кредит за инвестиции | ЕУР | 5 години | 6%, фиксна за првите 2 години, потоа 6%+ 6м. EURIBOR | 6.72% | |
| | МКД | | 6%, фиксна за првите 2 години, потоа 4,5%+ месечната каматна стапка на благаянички записи на НБРСМ | 6,77% | |
| Дозволено пречекорување (Флекс фонд) | МКД | 1 година | 7.5% | / | |
| Кредитна картичка (Стандардна/ Револвина) | МКД | 2 години | 9%* | / | |

*Стандардната кредитна картичка има бескаматен период до 45 дена.

[Прочитајте повеќе за дополнителни провизии поврзани со кредити тука](#)

| | Провизии поврзани со картички | Провизии Дебитни картички | Провизии Кредитни картички (Стандард/ Револвинг) |
|---|---|---|--|
| Картички | Годишна членарина | 0 ден. | 1.500 ден. |
| | Исплата на ПроКредит банкомат | БЕЗ ПРОВИЗИЈА | 2% + 4 еур |
| | Исплата на банкомати на други банки во земјата | 3 повлекувања во месецот БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секое следно 100 ден. | 2% + 4 еур |
| | Исплата на банкомати на други банки во странство | 2% +2 еур | 2% + 4 еур |
| | Плаќања на ПОС терминали и интернет продажни места во земјата | 0 ден. | 0 ден. |
| | Плаќања на ПОС терминали и интернет продажни места во странство | 0.5% | 0.5% |
| | Ресет на ПИН | 200 ден. | 200 ден. |
| | Издавање на дополнителна дебитна картичка | 500 ден. годишно | 500 ден. годишно |
| | Трајно блокирање на картичка со објава во стоп листа | 0 ден. | 0 ден. |
| | Промена на ПИН на банкомат | 0 ден. | 0 ден. |
| | ProCash исплати на ПКБ банкомати во БиХ, Албанија и Косово | 1 еур | 2% + 4 еур |
| Money Send домашен трансфер/ меѓународен прилив | 20 ден./ 6 еур | 20 ден./ 6 еур | |
| Трансакции | Платен промет во земјата | Провизија за Е-банкарство | Провизија во експозитура |
| | Интерни и КИБС плаќања | БЕЗ ПРОВИЗИЈА | 60 ден. |
| | МИПС итни плаќања | 80 ден. | 300 ден. |
| | Откажување на КИБС налог (до статус Конечно Реализиран) | 100 ден. | / |
| Трансакции | Платен промет во странство | Провизија преку ProCredit Germany | Провизија преку друга коресподентна банка |
| | ПРИЛИВИ | | |
| | ProPay приливи | 0 еур | - |
| | Приливи преку други банки | 0 еур | 10 еур/ усд/ цхф 9 гбп |
| | ДОЗНАКИ | Е-банкарство | во експозитура |
| | ProPay (до 15.00 ч) ben/sha/our | 2.5 еур/усд | 0.15% или мин. 5 еур/усд |
| Редовни дознаки (до 13.00 ч) ben/ sha/our | 12 еур/усд/цхф, 10 гбп 29 еур/усд/ цхф, 25 гбп | 0.30% или мин.24 еур/усд/ цхф, 20 гбп 0,45% или мин.49 еур/ усд/ цхф, 42 гбп | |